



The Power to Surprise

STONIC

Моделска година 2021



| EX BASE | Мотор | Менувач | Цена МКД | Цена EUR |
|-------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 1.2 DPi 61.8 kW / 84 KS | Бензин | MT5 | 862.110 | 13.950 |

| EX REFERENCE 1 | Мотор | Менувач | Цена МКД | Цена EUR |
|----------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| 1.2 DPi 61.8 kW / 84 KS | Бензин | MT5 | 964.080 | 15.600 |
| 1.0 T-GDi 73.5 kW / 100 KS | Бензин | MT6 | 1.084.590 | 17.550 |
| | | DCT7 | 1.171.110 | 18.950 |

| EX REFERENCE 2 | Мотор | Менувач | Цена МКД | Цена EUR |
|----------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| 1.2 DPi 61.8 kW / 84 KS | Бензин | MT5 | 1.025.880 | 16.600 |
| 1.0 T-GDi 73.5 kW / 100 KS | Бензин | MT6 | 1.146.390 | 18.550 |
| | | DCT7 | 1.208.190 | 19.950 |

Доплата за металик боја: 18.540 МКД (300 EUR)

Доплата за двобојна каросерија: 21.630 МКД (350 EUR)

Ценовникот важи од 01.10.2020 до објава на нов ценовник.

KIA MOTORS MACEDONIA го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.





The Power to Surprise

STONIC

Моделска година 2021

Пакет на опрема EX BASE

| | | |
|--|--|--|
| <p>Безбедност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESC-систем за контрола на стабилизација на возилото со вклучени: EBD-ABS-контрола на силата на сопирање и спречување на блокирање на тркалата при ненадејно сопирање • HAC-помош при тргнување на нагорнина • TPMS-контрола на притисок во пневматиците • 6 воздушни перничкиња • Централно далечинско заклучување со аларм • Сигурносна брава на задните врати, • Безбедносни појаси на предни и задни седишта (подесиви по висина на предните седишта) • ISOFIX за детско седиште | <p>Удобност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мануелен клима уред • Аудио систем со 8“ LCD дисплеј осетлив на допир со поддршка за Android Auto и Apple CarPlay, Bluetooth, USB, 6 звучника • Аудио команди на управувач • Bluetooth конекција за поврзување со телефон + Audio Streaming • Управувач подесив по висина и длабочина • Патен компјутер • Електрика на предни стакла • Електрика на ретровизори со греење • Потпирач за рака на централна конзола со кутија • Возачко седиште подесиво по висина • Висинско подесување на предни светла • Делива задна клупа 60:40 • Помошно резервно тркало со дигалка и алат | <p>Надворешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кровни носачи • Тонирани стакла • Челични тркала 185/65R15 |
|--|--|--|

Пакет на опрема EX REFERENCE 1 (EX BASE +)

| | | |
|--|--|---|
| <p>Безбедност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCA-систем за избегнување фронтален удар со препознавање на возила и пешаци • LKAS - одржување на возилото во лента • DAW – предупредување на замор кај возач • HBA – автоматска регулација на долги светла • Предни и задни сензори за помош при паркирање • Задна камера за помош при паркирање | <p>Удобност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Темпомат и ограничувач на брзина • Управувач и рачка од менувач обложени со кожа • Патен компјутер екран од 4,2” со висока резолуција • Електрика на задни стакла • USB полнач | <p>Надворешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED дневни светла • LED задни светла • Ретровизори со LED трепкачи и електрично склопување • Алуминиумски тркала 195/55R16 |
|--|--|---|

Пакет на опрема EX REFERENCE 2 (EX REFERENCE 1 +)

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Удобност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматски клима уред, автоматско одмаглување на предно стакло • Сензор за дожд и светла • Внатрешен ретровизор со електронско затемнување • Стартување на моторот со копче | <p>Надворешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED предни светла • Предни светла за магла • Дополнително затемнети стакла позади |
|--|--|---|

